



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

Република Северна Македонија
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за Сметка на основен буџет на Република Северна Македонија 631-19
за годината завршена на 31 декември 2023
со

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ	5
БИЛАНС НА СОСТОЈБА	7
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	8

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T+389 (0)2 3233 301

E contact@rsm.mk

www.rsm.mk

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Собранието на Република Северна Македонија

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Државниот завод за ревизија - Сметка на основен буџет на Република Северна Македонија 020021504063119, а коишто го вклучуваат билансот на приходите и расходите за годината којашто завршува на 31 декември 2023, како и билансот на состојба заклучно со таа дата, и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои што се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING



PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T +389 (0)2 3233 301

E contact@rsm.mk

www.rsm.mk

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Државниот завод за ревизија – Сметка на основен буџет на Република Северна Македонија 020021504063119 заклучно со 31 декември 2023 година, како и неговите приходи и расходи за годината којашто завршува тогаш во согласност со Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T+389 (0)2 3233 301

E contact@rsm.mk

www.rsm.mk

Извештај за други правни и регулативни барања

Во согласност со Законот за државна ревизија, Државниот завод за ревизија има обврска да изготвува годишен извештај за извршените ревизии и за работата на Државниот завод за ревизија.

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи за истата година.

Мислење

Според наше мислење, податоците во годишниот извештај се конзистентни со оние во годишната сметка и финансиските извештаи на Државниот завод за ревизија за 2023 година.

Скопје, 03.06.2024

Овластен ревизор

Љубица Евтимовска Костовска



Друштво за ревизија

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Јаглика Јорданова Андријеска



RSM
Друштво за ревизија PCM
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

<i>во денари</i>				
Опис на позицијата	Образложение	Буџет 2023	Реализирано 2023	Реализирано 2022
Приходи	3.1.			
Трансфери и донации	3.1.1.	3.000.000	374.733	2.494.120
Вкупно приходи		3.000.000	374.733	2.494.120
Расходи	3.2.			
Тековни расходи				
Стоки и услуги	3.2.1.		-	84.316
Вкупно тековни расходи		-	-	84.316
Капитални расходи				
Капитални расходи	3.2.2.	3.000.000	-	2.039.966
Вкупно капитални расходи		3.000.000	-	2.039.966
Вкупно расходи		3.000.000	-	2.124.282
Остварен вишок на приходи		-	374.733	369.838
Даноци, придонеси и други давачки од вишокот на приходи				
Нето вишок на приходи		-	374.733	369.838
Распоредување на вишокот на приходи				
Дел од нето вишокот на приходи за пренос во наредна година		-	374.733	369.838
Обврски за данок на добивка			-	-
Вкупно распоред на вишок на приходи		-	374.733	369.838

Скопје, 21.02.2024

Данче Ангеловска

Раководител на сектор за
 финансиски прашања
 Данче Ангеловска



Максим Ацевски

Главен државен ревизор
 Максим Ацевски

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Опис на позицијата	Образложение	во денари	
		2023	2022
Актива			
Тековни средства	4.1.		
Парични средства	4.1.1.	374.733	369.838
Побарувања од купувачите во земјата	4.1.2.	8.930.068	9.341.850
Побарувања од вработените	4.1.3.	-	-
Активни временски разграничувања	4.1.4.	-	-
Вкупно тековни средства		9.304.801	9.711.688
Постојани средства	4.2.		
Нематеријални средства	4.2.1.	-	-
Материјални средства	4.2.2.	-	-
Вкупно постојани средства		-	-
Вкупна актива		9.304.801	9.711.688
Вонбилансна евиденција - актива		-	-
Пасива			
Тековни обврски	4.3.		
Краткорочни обврски спрема добавувачи	4.3.1.	-	-
Пасивни временски разграничувања	4.3.2.	9.304.801	9.711.688
Вкупно тековни обврски		9.304.801	9.711.688
Извори на средства	4.4.		
Извори на капитални средства		-	-
Ревалоризациона резерва		-	-
Вкупно извори на деловни средства		-	-
Вкупна пасива		9.304.801	9.711.688
Вонбилансна евиденција - пасива		-	-

Скопје, 21.02.2024

Данче Ангеловска

Раководител на сектор за
финансиски прашања
Данче Ангеловска



Максим Ацевски

Главен државен ревизор
Максим Ацевски

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ВОВЕД

Државниот завод за ревизија во своето работење има сопствена сметка со број 020021504063119 преку која се остваруваат приходите остварени од наплата на надоместоците од институциите предмет на ревизија од страна на Државниот завод за ревизија согласно тарифата на Државниот завод за ревизија објавена во Службен весник на Република Македонија број 30 од 19.04. 2000 година, со која беше утврдено постапката за пресметка и фактурирање на надоместокот за вршење на државна ревизија кај субјектите пропишани согласно Законот за државна ревизија („Службен весник на Република Македонија“ број 66/10, 145/10, 12/14, 43/14, 154/15, 192/15, 27/16 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 122/21).

Со укинувањето на наплатата за извршена ревизија во Службен весник број 66 од 2010 година прекинато е фактурирањето за извршена ревизија на субјектите, а со тоа и сметководственото евидентирање на приходите на горенаведената сметка.

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Сметководствените политики се утврдени со „Основни сметководствени политики што се применуваат во изготвувањето на финансиските извештаи на Државниот завод за ревизија,“ број 01-852/1 од 21.11.2011 година.



3. БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

3.1. Приходи

3.1.1. Трансфери и донации

Планирани средства за 2023 година за сметката 631 беа во вкупен износ од 3.000.000,00 денари, а реализацијата на приходите е во износ од 374.733,00 денари,

3.2. Тековни расходи

3.2.1. Стоки и услуги

Согласно одредбите на Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници¹, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници² на оваа позиција се планираат средства по следниве основи:

- патни и дневни расходи, кои опфаќаат патни расходи во земјата и странство;
- комунални услуги, греење, комуникација и транспорт кои опфаќаат: водовод и канализација, централно греење, други трошоци за комуникација, горива и масла и регистрација на моторни возила;
- ситен инвентар, алат и други материјали за поправка, кои опфаќаат канцелариски материјали, весници и други изданија, материјали за АОП, средства за одржување на хигиена, ситен инвентар, алат и други материјали за поправка;
- поправки и тековно одржување, кои опфаќаат расходите за поправки и одржување на службените возила, одржување на деловните простории, поправки и одржување на хардвер и софтвер и одржување на друга опрема;
- договорни услуги, кои опфаќаат расходи за банкарска провизија, осигурување на вработени (патничко осигурување), други образовни услуги, преведувачи, услуги за копирање, печатење и издавање и други договорни услуги;
- други тековни расходи кои ги опфаќаат членарините на меѓународните организации, расходи за репрезентација и други оперативни расходи;
- купување на опрема и машини;
- вложување во нефинансиски средства.

Во буџетот на ДЗР за 2023 година не се планирани ниту реализирани средства на позицијата стоки и услуги (за 2022 година реализирани беа средства во износ од 84 илјади денари).

3.2.2. Капитални расходи

На позицијата Капитални расходи планирани средства за 2023 година се 3.000.000,00 денари, но реализација на оваа ставка нема (за 2022 година реализацијата на оваа ставка изнесуваше 2.040 илјади денари).

¹ "Службен весник на РМ" број 61/02, 98/02, 81/02, 81/05, 24/11, 145/15, 170/17 и 122/21;

² "Службен весник на РМ" број 28/03, 62/06, 8/09, 175/11 и 101/13

4. БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива

4.1. Тековни средства

4.1.1. Парични средства

Позицијата парични средства на сметката 63119 за 2023 година е во износ од 374.733,00 денари и претставува непотрошено салдо на 31.12.2023 година кое е пренесено како вишок на приход во 2024 година (во 2022 година непотрошените средства на крајот на годината изнесувале 369.838,00 денари).

4.1.2. Побарувања од купувачите во земјата

Оваа позиција е проценета во износ од 8.930.068,00 денари (2022 година – 9.341.850,00 денари) и се состои од искажаната вредност на ненаплатените побарувања по основ на извршени ревизии и побарување од Буџетот на РСМ / УЈП за несоодветно наплатени средства по решение за присилна наплата.

Класификацијата на побарувањата од купувачи е претставена на следната табела:

Побарувања за кои се води судска постапка	2.930.068,00
Побарувања од УЈП	6.000.000,00
Вкупно:	8.930.068,00

Побарувања за кои се води судска постапка

Износот од 2.930.068,00 денари се однесува на ненаплатени побарувања од претходен период по основ на извршени ревизии од субјекти во јавниот сектор кои имале обврска да извршат надоместување на извршените ревизор денови за соодветната ревизија.

Побарувања од УЈП

Поради неисплатени плати за вработените во Државниот завод за ревизија за месец октомври 2019 година Управата за јавни приходи по службена должност донесува Решение за присилна наплата од парични средства бр. 27-177/МПИН-3 од 03.12.2019 година на износ од 6.299.156 денари, со што наместо од сметката за основен буџет (637) се врши извршување на наведеното решение од сметката на основен буџет – сопствени приходи (631) во износ од 6.000.000 денари. Со ваквиот начин на постапување во најголем дел платата за месец октомври 2019 година за вработените во Државниот завод за ревизија е исплатена од сметката 631. Ваквиот начин на постапување не е во согласност со одредбите на дел III. Извршување на налози од сметките на Трезорската сметка / Извршување на налозите од сметките на Буџетот на Република Македонија точка 7 и 8 од Упатството за начинот на извршување на налозите за извршување кои ја задолжуваат трезорската сметка или здравствената

сметка, односно сметката на должникот која се наоѓа во рамките на трезорската сметка или здравствената трезорска сметка („Службен весник на Република Македонија“ број 171/2010).

Поради тоа Државниот завод за ревизија со писмо број 08-675/1 од 20.12.2019 година поднесува „Барање за поврат на средства / погрешно наплатени средства“ до Управата за јавни приходи Регионална дирекција – Скопје. По наведеното барање Управата за јавни приходи Регионална дирекција – Скопје на ден 24.12.2019 година донесува Решение под број 27 – 177/МПИН-А-4 со кое се врши исправка во „Решението за присилна наплата од парични средства бр. 27-177/МПИН-3 од 03.12.2019 година“, со што се наведува точниот назив на сметката од која требало да се изврши присилната наплата на име плата за месец октомври 2019 година. Наведеното Решение преку Народна Банка на Република Северна Македонија е проследено до Министерството за финансии за поврат на наведените средства во износ од 6.000.000,00 денари, но истите не се вратени до 31.12.2023 година.

4.1.3. Побарувања од вработените

Оваа позиција во 2023 година нема вредност (2022 година: нема вредност).

4.1.4. Активни временски разграничувања

Позицијата Активни временски разграничувања со состојба на 31.12.2023 година нема вредност (2022 година – нема вредност).

4.2. Постојани средства

4.2.1. Нематеријални средства

Оваа позиција нема вредност на 31.12.2023 година (2022 година – нема вредност).

4.2.2. Материјални средства

Оваа позиција нема вредност на 31.12.2023 година (2022 година – нема вредност).

Пасива

4.3. Тековни обврски

4.3.1. Краткорочни обврски спрема добавувачи

Краткорочните обврски кон добавувачите со состојба на 31.12.2023 година немаат вредност (2022 година – нема вредност).

4.3.2. Пасивни временски разграничувања

Позицијата пасивни временски разграничувања е проценета во износ од 9.304.801,00 денари (во 2022 година оваа позиција изнесувала 9.711.688,00 денари) и се состои од балансирани состојби од активата и тоа:

- ненаплатени побарувања во износ од 8.930.068,00 денари,
- вишокот на приходи над расходи за 2023 година во износ од 374.733,00 денари.

4.4. Извори на средства

Позицијата Извори на средства на 31.12.2023 нема вредност.



Раководител на сектор за финансиски прашања

Данче Ангеловска

Данче Ангеловска



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

Република Северна Македонија

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за Сметка на основен буџет на Република Северна Македонија 637-10
за годината завршена на 31 декември 2023

со

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ	5
БИЛАНС НА СОСТОЈБА	7
ПРЕГЛЕД НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА	8
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	9



PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T+389 (0)2 3233 301

E contact@rsm.mk

www.rsm.mk

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Собранието на Република Северна Македонија

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Државниот завод за ревизија - Сметка на основен буџет на Република Северна Македонија 020021504063710, а коишто го вклучуваат билансот на приходите и расходите за годината којашто завршува на 31 декември 2023, како и билансот на состојба заклучно со таа дата, и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои што се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T +389 (0)2 3233 301

E contact@rsm.mk

www.rsm.mk

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Државниот завод за ревизија - Сметка на основен буџет на Република Северна Македонија 020021504063710 заклучно со 31 декември 2023 година, како и неговите приходи и расходи за годината којашто завршува тогаш во согласност со Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T+389 (0)2 3233 301

E contact@rsm.mk

www.rsm.mk

Извештај за други правни и регулативни барања

Во согласност со Законот за државна ревизија, Државниот завод за ревизија има обврска да изготвува годишен извештај за извршените ревизии и за работата на Државниот завод за ревизија.


Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи за истата година.

Мислење

Според наше мислење, податоците во годишниот извештај се конзистентни со оние во годишната сметка и финансиските извештаи на Државниот завод за ревизија за 2023 година.

Скопје, 03.06.2024

Овластен ревизор
Љубица Евтимовска Костовска



Друштво за ревизија
PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
Јаглика Јорданова Андријеска



THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Опис на позицијата	Образложение	во денари		
		Буџет 2023	Реализирано 2023	Реализирано 2022
Приходи				
Трансфери и донации	3.1.	148.530.000	145.204.883	133.663.705
Вкупно приходи		148.530.000	145.204.883	133.663.705
Расходи				
Тековни расходи				
Плати, наемнини и надоместоци	3.2.1.	118.700.000	116.449.165	100.721.812
Стоки и услуги	3.2.2.	21.880.000	21.259.202	23.526.749
Разни трансфери	3.2.3.	700.000	522.911	1.303.105
Вкупно тековни расходи		141.280.000	138.231.278	125.551.666
Капитални расходи				
Капитални расходи	3.3.	7.250.000	6.973.605	8.112.039
Вкупно капитални расходи		7.250.000	6.973.605	8.112.039
Вкупно расходи		148.530.000	145.204.883	133.663.705
Нето вишок на приходи - добивка по оданочување		-	-	-

Скопје, 21.02.2024

Данче Ангеловска

Раководител на сектор за
финансиски прашања
Данче Ангеловска



Максим Ацевски

Главен државен ревизор
Максим Ацевски

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Опис на позицијата	Образложение	во денари	
		2023	2022
Актива			
Тековни средства	4.1.		
Побарувања од купувачи	4.1.1.	-	218.497
Побарувања од вработените	4.1.2.	202.994	223.301
Активни временски разграничувања	4.1.3.	16.057.413	14.219.873
Залихи	4.1.4.	1.772.431	1.694.777
Вкупно тековни средства		18.032.838	16.356.448
Постојани средства	4.2.		
Нематеријални средства	4.2.1.	8.312.459	9.054.927
Материјални средства	4.2.2.	432.251.403	440.110.900
Вкупно постојани средства		440.563.862	449.165.827
Вкупна актива		458.596.700	465.522.275
Вонбилансна актива		-	-
Пасива			
Тековни обврски	4.3.		
Краткорочни обврски спрема добавувачи	4.3.1.	2.494.097	1.301.645
Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	4.3.2.	11.067.646	9.054.967
Пасивни временски разграничувања	4.3.3.	202.994	441.798
Вкупно тековни обврски		13.764.737	10.798.410
Долгорочни обврски	4.4.	2.495.670	3.863.261
Извори на средства	4.5.		
Извори на капитални средства		367.583.294	376.107.605
Ревалоризациона резерва		74.752.999	74.752.999
Вкупно извори на деловни средства		442.336.293	450.860.604
Вкупна пасива		458.596.700	465.522.275
Вонбилансна пасива		-	-

Скопје, 21.02.2024

Данче Ангеловска

Раководител на сектор за
финансиски прашања
Данче Ангеловска



Максим Ацевски

Главен државен ревизор

Максим Ацевски

ПРЕГЛЕД НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

О П И С	Државен јавен капитал	Останат капитал (запиши на материјали, резервни делови и ситен инвентар и хартии од вредност)	во денари
			Вкупно
Состојба 01.01.2023 година	449.165.827	1.694.777	450.860.604
Зголемување по основ на:	9.335.681	1.465.961	10.801.642
Зголемување на вредноста (капитализација)	9.335.681	1.465.961	10.801.642
По попис 2023			-
Ревалоризација			-
Намалување по основ на:	17.937.647	1.388.306	19.325.953
Амортизација	17.879.671		17.879.671
Издатници		1.386.182	1.386.182
По попис 2023	57.976	2.124	60.100
Ревалоризација			-
Состојба 31.12.2023 година	440.563.861	1.772.432	442.336.293



БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ВОВЕД

1.1. Основање и статус

Државниот завод за ревизија е независна Врховна ревизорска институција во Република Северна Македонија, која повеќе од 20 години транспарентно, навремено и објективно ги информира надлежните институции и јавноста за утврдените состојби од спроведените ревизии.

Организацијата, надлежностите и работењето се утврдени со Законот за државна ревизија ("Службен весник на РМ" број 66/10,145/10,158/11,12/14,43/14,154/15,27/16,83/18 и „Службен весник на РСМ “ број 122/21), при што утврден е широк мандат во вршењето на ревизиите, со пристап до сите неопходни информации, документации и евиденции потребни за спроведување на државната ревизија.

1.2. Дејност

Државниот завод за ревизија спроведува државна ревизија на

- Законодавството, Буџетот и безбедноста;
- Правда и политичките партии;
- Јавни претпријатија и локална самоуправа;
- Општествени услуги и социјални услуги;
- Животна средина, економија и транспорт.

Државниот завод за ревизија самостојно ја утврдува Годишната програма за работа, објективно одлучува за субјектите предмет на ревизија и начинот, содржината на известувањето од извршените ревизии, без пристрасност и ослободено од влијанија од законодавната и извршната власт.

Преку јасните и ефективни препораки ДЗР обезбедува поддршка на државните и другите институции во унапредување на управување со јавните средства и придонесува за поголема отчетност на трошењето на јавните средства -средствата на даночните обврзници, а со тоа и подобрување на квалитетот на животот на граѓаните на Република Северна Македонија преку испорака на услуги со почитување на принципите на сигурност во давањето на услугите, континуитет и квалитет на услугата, транспарентност како и заштита на корисниците и граѓаните.

ДЗР како независен надворешен ревизор, ревизијата ја врши во согласност со ревизорските стандарди на Меѓународната организација на врховни ревизорски институции (INTOSAI) применувајќи високи професионални квалификации и континуирана обука на вработените кои се основни вредности во нашата работа.

1.3. Организациона поставеност

Со Правилникот за внатрешна организација на ДЗР број 01-1666/1 од 27.12.2022 година е уредена внатрешната организација, видот и бројот на организациски единици и нивниот делокруг на работа, начинот на раководење и работење.

Со Правилникот за систематизација на работни места во Државниот завод за ревизија со број 01-1667/1 од 27.12.2022 година е утврден вкупниот број на вработени (административни службеници и помошно-технички лица) распоредот, шифрата, називот и описот на работните места по организациони единици и посебните услови потребни за извршување на работите и работните заачи на одделните работни места.

1.4. Раководење и управување

Со Државниот завод за ревизија раководи главниот државен ревизор м-р Максим Ацевски избран со одлука број 08-6708/1 од страна на Собранието на Република Северна Македонија со мандат од 9 години.

Со одлука донесена на ден 04.02.2020 од страна на Собранието на Р.С:Македонија, за Заменик на главниот државен ревизор е избран м-р Орхан Адеми, чиј мандат е 9 години.

Нив ги избира и разрешува Собранието на Република Северна Македонија и се независни во вршење на своите задачи. Главниот државен ревизор од редот на раководните вработени назначува Генерален секретар за извршување на задачите и должностите согласно Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за административни службеници.

Државната ревизија ја извршуваат 110 вработени, овластени државни ревизори, државни ревизори и 10 вработени за административна поддршка.

1.5. Ревизии

Државниот завод за ревизија транспарентно, навремено и објективно ги информира належните институции и јавноста за утврдените состојби од спроведените ревизии:

- 1. Законодавство, Буџет и безбедност**
 - Собрание
 - Буџет
 - НБРСМ
 - Безбедност.
- 2. Правда и политички партии**
 - Правосудство
 - Политички партии
 - Изборен процес
- 3. Јавни претпријатија и локална самоуправа**
 - Јавни претпријатија на централно ниво
 - Јавни претпријатија на локално ниво
 - Единици на локална самоуправа
- 4. Општествени и социјални услуги**
 - Образование
 - Култура
 - Социјала
 - Здравство

5. Животна средина, економија и транспорт

- Земјоделство
- Водостопанство
- Енергетика
- Животна средина
- Транспорт и комуникации
- Економија

1.6. Финансиски податоци за субјектот

Државниот завод за ревизија своето редовно работење во 2023 година го врши преку следните сметки:

Сметки	Програма	Извори на средства:
0200215040637 10	20 државна ревизија	Редовна сметка Средства од буџетот на Република Северна Македонија
0200215040631 19	20 државна ревизија	Сопствена сметка Сметка на приходи
0200215040785 50	20 државна ревизија	Донаторска сметка –SAUDI FISP Донација од ВПИ Саудиска Арабија
0200215040785 64	20 државна ревизија	Донаторска сметка -EUROSAI Донација од EUROSAI

1.7. Специфични податоци за субјектот

Седиштето на Државниот завод за ревизија е во Скопје, на улица „Павел Шатев“ број 2, Палата „Емануел Чучков“.

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики и процедури на Државниот завод за ревизија се утврдени со донесените „Основни сметководствени политики што се применуваат во изготвувањето на финансиските извештаи на Државниот завод за ревизија“ број 01-852/1 од 21.11.2011 година.

3. БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

3.1. Трансфери и донации

Позицијата трансфери и донации обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија за Државниот завод за ревизија за 2023 година беа одобрени и проектирани во вкупен износ од 148.530 илјади денари, со реализацијата од 97,7% односно 145.205 илјади денари (во 2022 година – 133.664 илјади денари).

3.2. Тековни расходи

3.2.1. Плати, наемнини и надоместоци

Позицијата плати, наемнини и надоместоци е реализирана во 2023 година по следните основи:

- основни плати (функционери и други вработени);
- данок на доход од плата;
- придонеси од плати за Фонд за здравствено и пензиско осигурување;
- придонеси од плати за професионално заболување и вработување и
- придонеси за Агенција за вработување .

во денари

Опис	Буџет 2023	Реализирано 2023	Разлика Буџет/Реализација	Реализирано 2022
Основни плати, надоместоци и персонален данок на доход	83.100.000	81.684.549	1.415.451	71.285.658
Придонеси за социјално осигурување и вработување	32.300.000	31.731.666	568.334	27.688.754
Останати исплати-теренски додаток	3.300.000	3.032.950	267.050	1.747.400
Вкупно:	118.700.000	116.449.165	2.250.835	100.721.812

На 31.12.2023 година во Државниот завод за ревизија вкупниот број на вработени е 122 лица (Главен државен ревизор, заменик на ГДР, овластени државни ревизори, државни ревизори, помошно технички лица и вработени за административна поддршка).

Вработените се организирани во:

- 13 сектори од кои 9 сектори се директно вклучени во процесот на ревизијата (сектори за ревизија) и покриваат различни области од јавниот сектор;
- 1 сектор за унапредување на ревизијата и следење на меѓународните стандарди;
- 1 сектор за поддршка на Главниот државен ревизор;
- 2 сектори за административна поддршка (сектор за правни и општи работи, јавни набавки и сектор за финансиски прашања).

Во рамки на организацијата функционираат и две оодделенија и тоа :

- Одделение за човечки ресурси и
- Одделение за внатрешна ревизија.

3.2.2. Стоки и услуги

Позицијата стоки и услуги за 2023 година беше проектирана во вкупен износ од 21.880 илјади денари со реализација од 21.259 илјади денари по следните основи:

- патни и дневни расходи, кои опфаќаат патни расходи во земјата и странство;
- комунални услуги, греење, комуникација и транспорт кои опфаќаат: расходи за електрична енергија, водовод и канализација, губретарина, централно греење, течни горива, пошта, телефон и телефакс, како и расходи за горива и масла и регистрација на моторни возила;
- ситен инвентар, алат и други материјали за поправка, кои опфаќаат канцелариски материјали, списанија, весници и други изданија, други административни материјали, материјали за АОП, ситен инвентар, алат и други материјали за поправка;
- поправки и тековно одржување, кои опфаќаат поправки и одржување на возила, одржување на згради, поправки и одржување на мебел, поправки и одржување на хардвер и софтвер и поправки и одржување на опрема;
- договорни услуги, кои опфаќаат банкарска провизија, осигурување на вработени, осигурување на моторни возила, преведувачи, услуги за копирање, печатење и издавање и други договорни услуги;
- други тековни расходи кои опфаќаат членарини за меѓународни организации, членарини во домашни организации, расходи за репрезентација и други оперативни расходи.

во денари

Опис	Буџет 2023	Реализирано 2023	Разлика Буџет/Реализација	Реализирано 2022
Патни и дневни расходи	5.780.000	5.225.097	554.903	3.934.997
Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6.800.000	6.791.926	8.074	10.231.168
Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	2.000.000	1.973.136	26.864	1.282.988
Поправки и тековно одржување	2.500.000	2.497.338	2.662	2.441.787
Договорни услуги	2.900.000	2.899.983	17	3.637.639
Други тековни расходи	1.900.000	1.871.722	28.278	1.998.170
Вкупно:	21.880.000	21.259.202	620.798	23.526.749

3.2.3. Разни трансфери

На позицијата разни трансфери планирани средства за 2023 година се 700 илјади денари, а реализирани се средства во износ од 523 илјади денари или 74,7% од кои реализираните средства беа наменети за одобрени донации за Црвен крст на Република Северна Македонија, донација по повод меѓународниот ден на детето и остварување на одредени права на работниците согласно законот за извршување на буџетот за 2023 година.

во денари

Назив	Буџет за 2023	Реализација за 2023	Разлика Буџет/Реализација	Реализација за 2022
Трансфери	700.000	522.911	177.089	1.303.105
Вкупно	700.000	522.911	177.089	1.303.105

3.3. Капитални расходи

На позицијата капитални расходи планирани/одобрени средства од буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година за набавка на опрема, машини, канцелариски мебел, софтвери, лиценци и возила беа 7.250 илјади денари додека реализирани средства беа 6.974 илјади денари или 96%.

во денари

Назив	Буџет за 2023	Реализација за 2023	Разлика Буџет/Реализација	Реализација за 2022
Купување на опрема и машини	3.520.000	3.394.446	125.554	1.934.220
Купување на канцелариски мебел	850.000	841.475	8.525	465.804
Вложување во нефинансиски средства	1.380.000	1.370.093	9.907	2.598.127
Набавка на возила	1.500.000	1.367.591	132.409	3.113.888
Вкупно	7.250.000	6.973.605	276.395	8.112.039

4. БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива

Вкупна актива за 2023 година согласно заклучниот лист од сметководствената евиденција на ДЗР изнесува 458.597 илјади денари во која се вкalkулирани постојаните средства (материјални и нематеријални) и тековните средства (побарувања од вработените и купувачите во земјата, активните временски разграничувања и залихата на канцелариски материјали, ситен инвентар и резервни делови.

4.1. Тековни средства

4.1.1. Побарувања од купувачи

Оваа позиција во 2023 година изнесува 0,00 денари (2022 година – 218.497,00 денари).

4.1.2. Побарувања од вработените

Оваа позиција во 2023 година изнесува 202.994,00 денари (2022 година – 223.301,00 денари) и се однесуваат на исплатени аванси за службен пат на вработените и Виза картици.

4.1.3. Активни временски разграничувања

Оваа позиција е проценета во висина од 16.057.413,00 денари (2022 година – 14.219.873,00,00 денари) и се состои од вкalkулираните обврски кон добавувачите во износ од 2.494.097,00 денари, платите и други надоместоци за вработените за месец декември 2023 година во износ 10.932.340,00 денари, обврски кон лица вработени по договор на дело во износ од 135.306,00 денари, како и долгорочни обврски во износ од 2.495.670.

4.1.4. Залихи на материјали, резервни делови и ситен инвентар

Состојбата на позицијата на материјали, резервни делови и ситен инвентар на ден 31.12.2023 година е прикажана во следната табела:

во денари

Опис	31 декември 2023	31 декември 2022
Залиха на канцелариски материјали	1.770.170	1.692.516
Ситен инвентар на залиха	2.261	2.261
Вкупно	1.772.431	1.694.777

4.2. Постојани средства

4.2.1. Нематеријални средства

На оваа позиција се евидентирани компјутерските софтвери кои се со вкупна сегашна вредност од 8.312.459,00 денари.

4.2.2. Материјални средства

Вкупна вредност на материјалните средства за 2023 година изнесува 432.251.403,00 денари (во 2022 година изнесува 440.110.900,00 денари). Групата материјални средства ги опфаќа:

- зградата на ДЗР која е воведена во сметководствената евиденција во 2021 година согласно добиената процена на вредноста на недвижниот имот број СВ V 156/21 од страна на Бирото за судски вештачења (наш архивски број 01-1172/2 од 29.12.2021 година);
- патнички возила, компјутерска опрема, канцелариски мебел, опрема за ПТТ сообраќај;
- -книги во библиотека.

Стапките на амортизација на материјалните средства се дадени во следната табела:

Опис	Стапки во 2023 година
Градежни објекти	1 - 4%
Компјутери	20%
Возила	15%
Друга опрема и канцелариски мебел	12%
Опрема за ПТТ сообраќај	14%

Пасива

Позицијата на пасива изнесува 458.597 илјади денари согласно заклучниот лист за 2023 година од деловните книги на Државниот завод за ревизија и во неа се вкalkулирани тековните обврски (краткорочни обврски спрема добавувачите, краткорочни обврски за плати, други обврски спрема вработените и пасивните временски разграничувања) во вкупен износ од 13.765 илјади денари и изворите на деловните средства во вкупен износ од 442.336 илјади денари во која вредност влегуваат деловниот фонд, фондот на залиха на материјали, резервни делови и ситен инвентар, како и ревалоризационата резерва и долгорочните обврски во вредност од 2.496 илјади денари кои се однесуваат за набавените 3 теренски возила по пат на финансиски лизинг.

4.3. Тековни обврски

4.3.1. Краткорочни обврски спрема добавувачи

Оваа позиција е проценета во висина од 2.494.097,00 денари (2022 година – 1.301.645,00 денари), а се состои од обврски кон добавувачите за извршени набавки на стоки и услуги во земјата.

4.3.2. Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените

Оваа позиција е проценета во висина од 11.067.646,00 денари (2022 година – 9.054.967,00 денари) по основ на пресметани надоместоци за лица договорно ангажирани и за пресметана неисплатена бруто плата на вработените за месец 12/2023 година.

4.3.3. Пасивни временски разграничувања

Оваа позиција за 2023 година е проценета во висина од 202.994,00 денари (441.798,00 денари - 2022 година) за вкalkулираните побарувања од плаќања од купувачи во земјата како и од вработените за виза картици искажани во активата на Билансот на состојба за истиот износ.

4.4. Долгорочни обврски

Вредноста на позицијата долгорочни обврски изнесува 2.495.670,00 денари која се однесува на набавка на 3 теренски возила по пат на финансиски лизинг.

4.5. Извори на средства

Вредноста на позицијата Извори на средства на ден 31.12.2023 година изнесува 442.336.293,00 денари (2022 година 450.860.604,00 денари). Промените на изворите на средства се прикажани во посебен преглед за движењето на капиталот.



Раководител на сектор за финансиски прашања

Данче Ангеловска

Данче Ангеловска



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

Република Северна Македонија
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за Сметка на буџет на донации 785-50
Проект од General Court of Audit – Saudi FISP
за годината завршена на 31 декември 2023
со

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ	6
БИЛАНС НА СОСТОЈБА	7
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	8

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Собранието на Република Северна Македонија

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Државниот завод за ревизија - Сметка на буџет на донации 020021504078550 Проект од General Court of Audit – Saudi FISP, а коишто го вклучуваат билансот на приходите и расходите за годината којашто завршува на 31 декември 2023, како и билансот на состојба заклучно со таа дата, и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои што се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING



PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T+389 (0)2 3233 301

E contact@rsm.mk

www.rsm.mk

или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Државниот завод за ревизија - Сметка на буџет на донации 020021504078550 Проект од General Court of Audit – Saudi FISP заклучно со 31 декември 2023 година, како и неговите приходи и расходи за годината којашто завршува тогаш во согласност со Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T+389 (0)2 3233 301

E contact@rsm.mk

www.rsm.mk

Извештај за други правни и регулативни барања

Во согласност со Законот за државна ревизија, Државниот завод за ревизија има обврска да изготвува годишен извештај за извршените ревизии и за работата на Државниот завод за ревизија.

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи за истата година.

Мислење

Според наше мислење, податоците во годишниот извештај се конзистентни со оние во годишната сметка и финансиските извештаи на Државниот завод за ревизија за 2023 година.

Скопје, 03.06.2024



Овластен ревизор
Љубица Евтимовска Костовска



Друштво за ревизија
PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
Јаглика Јорданова Андријеска



RSM
Друштво за ревизија PCM
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Опис на позицијата	Образложе ние	Буџет 2023	Реализирано 2023	Реализирано 2022
Приходи	2.1.			
Трансфери и донации	2.1.1.	1.710.000	1.709.880	-
Вкупно приходи		1.710.000	1.709.880	-
Расходи	2.2.			
Капитални расходи	2.2.1	1.710.000	1.709.880	-
Вкупно капитални расходи		1.710.000	1.709.880	-
Вкупно расходи		1.710.000	1.709.880	-
Нето вишок на приходи - добивка по оданочување		-	-	-

Скопје, 21.02.2024

Данче Ангеловска

Раководител на сектор за
финансиски прашања
Данче Ангеловска



Максим Ацевски

Главен државен ревизор
Максим Ацевски

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Опис на позицијата	Образложение	во денари	
		2023	2022
Актива			
Вкупна актива		-	-
Пасива			
Вкупна пасива		-	-

Скопје, 21.02.2024

Данче Ангеловска

Раководител на сектор за
финансиски прашања
Данче Ангеловска



Максим Ацевски

Главен државен ревизор
Максим Ацевски

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ВОВЕД

1.1. Воведување на Проектот

General Court of Audit – Saudi FISP во месец август 2022 година има објавено повик за прием на апликации за доделување на грант наменет за подобрување на отпорноста и континуитетот во работењето на Врховните ревизорски институции преку ИКТ решенија за време на Covid-19. Државниот завод за ревизија до General Court of Audit – Saudi FISP, достави барање / апликација за доделување на грант заведен под број 30-1237/1 од 15.08.2022 година, за набавка на 18 лаптоп компјутери и 2 дрона.

Од страна на General Court of Audit – Saudi FISP до Државниот завод за ревизија испратено е известување дека е одобрен грант во износ од 30.000 USD за поддршка на Државниот завод за ревизија за набавка на 18 лаптоп компјутери и 2 дрона, заведено под број 30-1237/2 од 05.12.2022 година. За таа намена доставено е барање за отворање на сметка на буџет на донација број 05-1237/3 од 07.12.2022 година по кое од Секторот за трезор е добиено известување број 05-1237/6 од 20.12.2022 година дека е постапено по истото, односно за предметната намена е отворена сметката 020021504078550 за реализација на грантот.

Во месец декември 2022 година отворена е сметка на буџет на донации број 0200215040 785 50 за реализација на грантот од General Court of Audit – Saudi FISP во износ од 30.000 долари наменет за набавка на информатичката опрема. Средствата од одобрениот грант во износ од 30.000 USD се трансферирани во месец јануари 2023 година од ВРИ на Саудиска Арабија на отворената донаторска сметка на ДЗР во денарска противвредност од 1.709.880 денари.

Во текот на 2023 година спроведени се три постапки за јавна набавка на компјутерска опрема и дрони и склучени се договори за набавка:

- Набавка на преносни компјутери
-модел 2 (лаптоп, ранец, глумче)
- Набавка на преносни компјутери
-модел 1 (лаптоп, ранец, глумче)
- Набавка на дрони
-

По склучување на договорите за јавна набавка меѓу ДЗР и економските оператори, испорачана е информатичката опрема и дроновите во Државниот завод за ревизија која е сметководствено евидентирана во материјалната евиденција на основната сметка 637 на ДЗР.

2. БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

2.1 Приходи

2.1.1 Трансфери и донации

Планирани и одобрени средства од Министерство за финансии во Буџетот на Државниот завод за ревизија за 2023 година за сметката 020021504078550 беа во вкупен износ од 1.710.000 денари, а реализацијата на приходите е во износ од 1.709.880 денари.

2.2 Расходи

2.2.1 Капитални расходи

На позицијата капитални расходи планирани и одобрени средства за 2023 година се 1.710.000 денари, додека реализацијата на оваа ставка е 1.709.880 денари согласно добиениот грант во износ од 30 илјади долари и средствата се наменети за набавка на информатичка опрема и дрoнови за потребите на ДЗР, со цел подобрување на отпорноста и обезбедување на континуитет во работењето на ДЗР.

3. БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива

Ставките од активата на сметката 020021504078550 на 31.12.2023 година се 0 денари односно сите добиени средства од одобрениот грант од Саудиска Арабија во износ од 30 илјади долари или во денарска противвредност од 1.709.880 денари се реализирани за набавка на 18 лаптоп компјутери и 2 дрoна.

Пасива

Ставките од пасивата на сметката 020021504078550 на 31.12.2023 година немаат вредност, односно се 0 денари.

Проектот по добиениот грант од Меѓународната организација на врховни ревизорски институции и Врховната ревизорска институција на Саудиска Арабија наменет за подобрување на отпорноста и континитетот во работењето преку поддршка во ИКТ решенија е целосно имплементиран и реализиран во 2023 година со 100%.

По завршување на целокупната процедура за набавка на информатичката опрема и дроновите поднесено е барање од Државниот завод за ревизија до Министерство за финансии - Сектор трезор за затворање на донаторската сметка и по барањето е постапено од страна на надлежното Министерство.



Раководител на сектор за финансиски прашања

Данче Ангеловска

Данче Ангеловска



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

Република Северна Македонија
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за ДОНАТОРСКА СМЕТКА 020021504078564 - EUROSAI
за годината завршена на 31 декември 2023
со

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ	6
БИЛАНС НА СОСТОЈБА	7
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	8

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Собранието на Република Северна Македонија

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Државниот завод за ревизија - ДОНАТОРСКА СМЕТКА 020021504078564-EUROSAI, а коишто го вклучуваат билансот на приходите и расходите за годината којашто завршува на 31 декември 2023, како и билансот на состојба заклучно со таа дата, и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои што се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING



PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T +389 (0)2 3233 301

E contact@rsm.mk

www.rsm.mk

или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Државниот завод за ревизија - ДОНАТОРСКА СМЕТКА 020021504078564-EUROSAl заклучно со 31 декември 2023 година, како и неговите приходи и расходи за годината којашто завршува тогаш во согласност со Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T +389 (0)2 3233 301

E contact@rsm.mk

www.rsm.mk

Извештај за други правни и регулативни барања

Во согласност со Законот за државна ревизија, Државниот завод за ревизија има обврска да изготвува годишен извештај за извршените ревизии и за работата на Државниот завод за ревизија.

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи за истата година.

Мислење

Според наше мислење, податоците во годишниот извештај се конзистентни со оние во годишната сметка и финансиските извештаи на Државниот завод за ревизија за 2023 година.

Скопје, 03.06.2024

Овластен ревизор

Љубица Евтимовска Костовска

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Lubica", written over a faint circular stamp.

Друштво за ревизија

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Јаглика Јорданова Андријеска

The RSM logo is repeated in blue ink, overlaid with a large, circular blue ink stamp. Below the logo, the text "Друштво за ревизија PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје" is written in blue ink.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Опис на позицијата	Образложе ние	Буџет 2023	Реализирано 2023	Реализирано 2022
Приходи	2.1.			
Трансфери и донации	2.1.1.	930.000	815.341	-
Вкупно приходи		930.000	815.341	-
Расходи	2.2.			
Тековни расходи	2.2.1			
Стоки и услуги	2.2.1.1.	930.000	815.341	-
Вкупно тековни расходи		930.000	815.341	-
Вкупно расходи		930.000	815.341	-
Нето вишок на приходи - добивка по оданочување		-	-	-

Скопје, 21.02.2024


Раководител на сектор за
финансиски прашања
Данче Ангеловска




Државен државен ревизор
Максим Ацевски

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Опис на позицијата	Образложение	во денари	
		2023	2022
Актива			
Вкупна актива		-	-
Пасива			
Вкупна пасива		-	-

Скопје, 21.02.2024

Данче Ангеловска

Раководител на сектор за
финансиски прашања
Данче Ангеловска



Максим Ацевски

Главен државен ревизор

Максим Ацевски

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ВОВЕД

1.1. Донаторска сметка на ДЗР 020021504078564—EUROSАI

Државниот завод за ревизија има поднесено апликација/барање за одобрување на грант во износ од 15 илјади евра до EUROSАI- Secretary Tribunal de Cuentas Madrid Spain со архивски број 42-112/1 од 23.01.2023 година за организирање на настани и состаноци за презентирање на резултатите од заедничкиот ревизорски извештај од кооперативната ревизија „Сопствените приходи на општините за обезбедување квалитетни услуги на граѓаните за време на пандемијата”.

Во месец мај 2023 година од страна на EUROSАI добиено е известување со архивски број 42-112/3 дека е одобрен грант во износ од 13 илјади евра за организирање на состаноци за презентирање на резултатите од заедничкиот ревизорски извештај од кооперативната ревизија.

За таа намена поднесено е барање број 42-112/5 од 07.06.2023 година до Министерство за финансии - Сектор трезор за отворање на донаторска сметка по кое добиено е известување број 42-112/11 на 26.06.2023 година дека е постапено и отворена е донаторска сметка на ДЗР со број 020021504078564 за реализација на одобрениот грант од EUROSАI.

Средствата во износ од 13 илјади евра или во денарска противвредност од 815.341 денари се добиени од EUROSАI Secretary Tribunal de Cuentas Madrid Spain на ден 17.11.2023 година со трансфер на истите преку образец 743 од Народна банка на Република Северна Македонија кон донаторската сметка на ДЗР.

Одобрените средства во износ од 815.341 денари целосно се реализирани за изнајмување на техничка опрема, конференциска сала, услуги за превод за време на настанот и за покривање на трошоците за овозможување на виртуелно поврзување на настаните.

Средствата се реализирани кон фирмата БТ Македонија согласно спроведена постапка за јавна набавка за организирање на настани број 48-65/17 од страна на Државен завод за ревизија.

Настанот е реализиран во хотел Лимак Скопје во периодот од 26-27.09.2023 година.

2. БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

2.1 Приходи

2.1.1 Трансфери и донации

Планирани и одобрени средства од Министерство за финансии во Буџетот на Државниот завод за ревизија за 2023 година за сметката 020021504078564 беа во вкупен износ од 930 илјади денари, а реализацијата на приходите е во износ од 815.341 денари.

2.2 Расходи

2.2.1 Тековни расходи

2.2.1.1. Стоки и услуги

Согласно одредбите на Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници на оваа позиција се планираат средства по следниве основи:

- други тековни расходи кои ги опфаќаат членарините на меѓународните организации, расходи за репрезентација и други оперативни расходи.

Врз основа на поднесената апликација - грант од Државниот завод за ревизија на позицијата стоки и услуги за 2023 година, планирани средства за 2023 година се 930 илјади денари, а реализирани средства за сметка 020021504078564 - EUROSАI се 815.341 денари, наменети за организирање на настани за период од 26-27.09.2023 година.

3. БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива

Ставките од активата на сметката 020021504078564 на 31.12.2023 година се 0 денари односно сите добиени средства од одобрениот грант од EUROSАI во износ од 13 илјади евра или во денарска противвредност од 815.341 денари се реализирани.

Пасива

Ставките од пасивата на сметката 020021504078564 на 31.12.2023 година немаат вредност, односно се 0 денари.

Проектот по добиениот грант од EUROSАI - Secretary Tribunal de Cuentas Madrid Spain во износ од 13 илјади евра е целосно имплементиран и реализиран во 2023 година со 100%.

Согласно реализацијата и имплементацијата на проектот по одобрениот грант во износ од 815 илјади денари, поднесено е барање за затворање на донаторската сметка 020021504078564 - EUROSАI до Министерството за финансии - Сектор трезор и по истото добиено е известување од МФ со архивски број 05-38/1 на 10.01.2024 година дека донаторската сметка е затворена.



Раководител на сектор за финансиски прашања

Данче Ангеловска

Данче Ангеловска